



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 054
Централа.: 02 3289 054
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk



Датум: 10 септември 2015

СООПШТЕНИЕ

Продолжуваат отворените денови на ФЗОМ и средбите со осигурениците

Директорите на Фондот за здравствено осигурување, д-р Сашо Стефаноски и Орхан Рамадани, во рамките на денешната работна посета на подрачната служба на Фондот во Штип, продолжуваат со проектот „Отворени денови“, во рамките на кои осваруваат директни средби со осигурениците и на лице место се запознаваат со реалните проблеми и потреби како на осигурениците, така и на вработените.

Директорот Стефаноски информираше дека на седница на Влада се донесоа законски измени за остварување на право на биомедицинско потпомогнато оплодување (БПО), односно ин витро за трето и четврто дете, кои ги најави премиерот на Владата на Република Македонија, Никола Груевски. **Со предлог законот за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување по скратена постапка, се утврдува и ослободување од плаќање на учество (партиципација) за користење на здравствените услуги во постапките на ин витро (БПО) за добивање на прво, второ, трето и четврто дете, најмногу до трет неуспешен обид за оплодување.** Партиципацијата досега чинеше 6.000 денари, а со измените, постапката ќе биде на товар на ФЗОМ. Законските измени се веќе доставени до Собранието на Република Македонија и како што потенцираше директорот Стефаноски, се надеваме дека во најкус рок граѓаните кои имаат потреба од ова право, ќе можат да го користат.





ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 054
Централа.: 02 3289 054
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk



Во рамките на денешната работна средба ја посетија и приватната здравствена установа „Др. Органџиски“, со која Фондот за здравствено осигурување има договор за здравствени услуги за ин витро и разговараа за модалитетите на соработка и квалитетот на здравствените услуги кои ги добиваат осигурениците.



Проектите „Отворени денови“ и „Директно со осигурениците“ им овозможуваат на граѓаните во континуитет да продолжат да добиваат

прецизни информации за: поедноставена процедура за пререгистрација на невработени лица; остварување на право на БПО; остварување право за ортопедски помагала; рефундирање на здравствени услуги и лекови; како и за тоа дали се наплаќаат лекарските потврди за во градинка, училиште од стручните лица во подрачните служби на Фондот, истакна директорот Рамадани.



Сите осигуреници може да добијат дополнителни информации на web-страната на Фондот (www.fzo.org.mk) или на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Директно може да се обратат во подрачните служби, да се јават на бесплатниот телефонски број **0800 33 222** - секој работен ден од 8.30 до 20.00 часот или по e-mail на info@fzo.org.mk.